

20192794513

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 15 став (13) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОКОТ ИЛИ ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на ослободување од данокот или враќање на платениот данок на моторни возила, содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила за дипломатски и конзуларни претставништва и за меѓународни организации и потребната документација.

Член 2

(1) Остварувањето на правото за ослободување од данок на моторни возила согласно член 15 став (1) од Законот за данок на моторни возила (во понатамошниот текст: законот) се врши со доставување на потврда издадена од Министерството за надворешни работи согласно член 15 став (2) од законот.

(2) Остварувањето на правото за ослободување од данок на моторни возила по пат на враќање на платениот данок на моторни возила согласно член 15 став (6) од законот се врши со поднесување на барање за враќање на платениот данок на моторни возила пред регистрацијата на моторното возило.

(3) Содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

(4) Кон барањето од став (3) се доставува следната документација:

- потврда издадена од Министерството за надворешни работи;
- купопродажен договор или фактура во оригинал кои содржат податоци за посебно искажан пресметан и платен данок на моторни возила и
- пријава за плаќање на данокот на моторни возила, или документ од кој може да се провери податокот за бројот на пријавата.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12337/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

**БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ДАНОК НА МОТОРНО ВОЗИЛО
КУПЕНО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

**ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА, ПОСЕБНИ МИСИИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
СО СЕДИШТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Службено име на претставништвото (мисија) или организација

Име и презиме на членот на персоналот

Подносител на Барањето

<input type="checkbox"/>	Дипломатско претставништво
<input type="checkbox"/>	Конзуларно претставништво
<input type="checkbox"/>	Посебна мисија
<input type="checkbox"/>	Конзуларно претставништво раководено од Почесен конзул
<input type="checkbox"/>	Меѓународна организација или претставништво на меѓународна организација
<input type="checkbox"/>	Воени сили на договорните страни на Североатлантскиот договор – НАТО

Број на дипломатска, конзуларна или специјална лична карта

Единствен идентификациски код (ЕИК)

Молам да се изврши враќање на данокот за моторно возило наведено во поле 4 од спецификацијата на следната сметка отворена во Република Северна Македонија

Сопственик на сметката (Име и презиме)	
Трансакциска сметка	IBAN број на сметка

Изјавувам дека моторното возило наведено во ова барање нема да се оттуѓи во период од 3 години или користи за комерцијални цели.

Шеф на мисија	
Име и презиме, потпис	
Подносител на барањето	М.П
Име и презиме, потпис	Датум

А - СПЕЦИФИКАЦИЈА

1	Име на испорачателот на возилото или вршителот на услугата	
2	Број на фактура	
3	Износ на фактура (во денари)	
4	Износ на данок на моторно возило за што се бара враќање (во денари)	
5	Дата на плаќање на фактура со ДДВ	
6	Број на пријава за платен данок на моторни возила ПДМВ	
7*	Број на увозна царинска декларација	

**Полето 7 се пополнува доколку нема податок за пријава за данок на моторни возила*

Б - Податоци за моторното возило

1	VIN ознака на возилото (број на шасија)	
2	Број на мотор на возилото	
3	Марка	
4	Модел	
5	Тип	
6	Година на производство	

В – Прилози

Број на документ	Опис на документот